



ЛОГИНГ Електроникс ДОО Скопје

Народен фронт 19а/1/6 1000 Скопје (Т.Ц. Беверли Хилс 1 кат)
Тел. +389 2 3127 345 | Факс. +389 2 3244 705 | info@loging.mk | www.loging.mk
Комерцијална Банка АД Скопје ж.с. 30000000438379
ХАЛК Банка АД Скопје ж.с. 270043369760194 ДДВ бр. МК4030992255812

Индустриски 4mA до 20mA струјни јамки, аналогни и дигитални (HART) претворувачи (притисок/струја, температура/струја, фреквенција/струја), вентили, прекинувачи, сензори... се ова се компоненти од чие правилно работење зависат производните процеси а последица од нив е квалитетот на крајниот производ.

- ❖ Дали доволно ги познаваме?
- ❖ Дали знаеме како да ги оддржуваме?
- ❖ Кои од нив треба да се калибрираат и како?
- ❖ Зашто и како да се води документација за калибрација?

На сите овие прашања ќе се обидеме да ви одговориме на еднодневниот “модуларен” стручен семинар

Калибрација и Оддржување на Процесна Инструментација во Индустриските Процеси, Барање или Потребна?

Во **Среда, 07.11.2018**

Локација: **Хотел Queen's, Скопје - Локација**

Програма:

- 09:00-09:15h** Регистрација на учесници
- 09:15-10:00h** Модул 1: Основи на калибрација во процесна инструментација
- 10:00-10:45h** Модул 2: Калибратори на струјна јамка
- 10:45-11:00h** Пауза
- 11:00-11:45h** Модул 3: Калибратори на притисок
- 11:45-12:30h** Модул 4: Калибратори на температура
- 12:30-13:15h** Кетеринг пауза
- 13:15-14:00h** Модул 5: Документирање на процесна калибрација
- 14:00-14:45h** Модул 6: Калибрација на HART претворувачи
- 14:45-15:00h** Заклучок на семинарот, одговор на прашања

Котизацијата за стручниот [семинар](#) “Калибрација и оддржување на процесна инструментација во индустриските процеси, барање или потреба?” изнесува **2.000,00 денари/по учесник** и потребно е да се уплати на наша жиро сметка пред самиот настан, за што ќе добиете профактура после извршената [пријава](#). Секој учесник по завршување на семинарот ќе добие диплома за учество и материјали од истиот. Во цената е вклучено и освежување за време на паузите и кетеринг.

Програмата е оквирна и може да се прилагоди на желбите на слушателите, да се продолжи или скрати. Ако имате припремено посебни прашања за калибрација и оддржување на процесната инструментација ве молиме да ни ги доставите во самата [пријава](#) или на мејл mo@loging.mk со назнака “За семинар Калибрација” како би спремиле правовремено одговори.

*За дополнителни информации контактирајте не на: mo@loging.mk тел. 02 3127 345 лок.4, Мартин Лозановски

